

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ
МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за прометот на експлозивни материи што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 јуни 1985 година.

П бр. 454
19 јуни 1985 година
Белград

Претседател на
Претседателството
на СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

З А К О Н
ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, на материјалните блага и човековата средина, прометот на експлозивни материи се врши под условите определени со овој закон.

Одредбите на овој закон не се однесуваат на прометот на експлозивни материи за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и на сместувањето на експлозивни материи во јамски магацини на рударски организации на здружен труд.

Член 2

Под прометот на експлозивни материи, во смисла на овој закон, се подразбира набавката, продажбата и употребата на експлозивни материи, како и сместувањето на експлозивни материи во магацини, прирачни склади и продавници на организации на здружен труд и на други организации што вршат набавка, складирање односно продажба на тие материи.

Член 3

Експлозивни материи, во смисла на овој закон, се цврсти и течни хемиски материи што имаат особина, под надворешно дејство, со експлозивно хемиско разорување да ослободуваат енергија во вид на топлота или гасови, предметите наполнети со експлозивни материи и средствата за палење, огнофрлачките и слични предмети.

Член 4

Со промет на експлозивни материи можат да се занимаваат организациите на здружен труд што за тоа ќе добијат одобрение од надлежниот орган во републиката односно во ав-

тономната покраина на чија територија имаат седиште и кои, врз основа на запишување во судскиот регистар, вршат работи на промет на експлозивни материи, ако со овој закон не е поинаку определено.

Организациите на здружен труд, други организации и поединци можат да ги набавуваат и употребуваат само експлозивните материи за чие пуштање во промет е издадено одобрение односно кои се наведени во Листата на експлозивни материи што можат да се пуштаат во промет.

Член 5

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на експлозивни материи се должни, во согласност со своите самоуправни општи акти, да организираат и вршат контрола над исполнувањето на пропишаните услови и со спроведувањето на мерки за прометот на тие материи.

Член 6

Организациите на здружен труд и поединци што во текот на прометот непосредно ракуваат или на друг начин доаѓаат во допир со експлозивни материи се должни да ги преземат сите пропишани превентивни и заштитни мерки со кои се осигурува заштитата на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, на материјалните блага и човековата средина.

Член 7

Со експлозивни материи во прометот можат да ракуваат само полнолетни лица што се стручно оспособени за ракување со тие материи.

Стручната подготовка потребна за работа на работи и задачи на кои се ракува со експлозивни материи се утврдува под условите и на начин што се предвидени со пропис што го донесува надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Лицата што не се стручно оспособени за ракување со експлозивни материи можат само да ги пренесуваат, натоваруваат, истоваруваат и да ги сместуваат тие материи во магазин или склад, и тоа ако се претходно запознаени со начинот на работа, со опасностите и со заштитните мерки при работата.

Ако работите од став 3 на овој член ги вршат лица што не се стручно оспособени за ракување со експлозивни материи, тие работи мораат да ги вршат под непосредно раководство и надзор на лице стручно оспособено за ракување со тие материи.

II. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ ВО ПРОМЕТ

Член 8

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на експлозивни материи мораат, пред добивањето на одобрение од член 4 став 1 на овој закон, да обезбедат простории во кои тие материи ќе се сместуваат и чуваат одвоено од другите производи.

Техничките, безбедносните и санитарно-хигиенските услови на просториите за сместување на експлозивни материи мораат да бидат во согласност со одредбите на овој закон, на прописите донесени врз основа на овој закон и со важечките југословенски стандарди и технички нормативи.

Член 9

Експлозивните материи можат да се пуштаат во промет само во пакување и со ознаките што се предвидени со прописите со кои се уредува превозот на опасни материи.

Садовите односно другата амбалажа во која се наоѓаат експлозивни материи мораат да бидат од таков квалитет што при ракувањето и складирањето да не може да дојде до рас-

турање на тие материи ниту до допир на тие материи со подот на складот или на другите простории во кои се сместени тие материи.

Член 10

Експлозивните материи произведени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и експлозивните материи произведени во странство можат да се пуштаат во промет само врз основа на одобрение. Одобрението го издава сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

За секоја експлозивна материја произведена во странство увозникот е должен, кон барањето за издавање на одобрението од став 1 на овој член, да приложи и стручно мислење на странскиот производител со кое се докажуваат нејзините особини.

Пред издавањето на одобрение за пуштање во промет на експлозивна материја што е произведена во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се врши испитување на таа материја.

Член 11

Испитување на експлозивните материи врши специјализираната организација на здружен труд или друга организација што ќе ја овласти функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи или стручната комисија што ќе ја формира тој функционер.

Трошоците за испитувањето на експлозивните материи ги поднесува организацијата на здружен труд што бара одобрение за пуштање во промет на експлозивна материја.

Височината на надоместот за испитување на експлозивни материи ја определува сојузната организација надлежна за работи на цените, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, а по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи донесува прописи за условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд или други организации што вршат испитување на експлозивни материи во поглед на техничката опременост, стручноста на кадрите и нивното работно искуство на соодветни работи.

Член 12

Барањето за издавање на одобрение за пуштање на експлозивни материи во промет, покрај основните податоци за експлозивната материја, мора да содржи:

- 1) назив, особини и други податоци со кои се декларира експлозивната материја;
- 2) опис на работите за кои е наменета експлозивната материја (подземни или надземни работи, работи во метански јами и сл.);
- 3) стручно мислење на организацијата на здружен труд, на друга организација или на комисијата што вршела испитување на експлозивната материја со кое се докажуваат нејзините особини;
- 4) упатство за начинот на употреба и уништување на непотрошеното количество експлозивна материја;
- 5) други податоци што се значајни за безбедно користење на експлозивната материја.

Член 13

Сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, составува врз основа на издадените одобренија од член 10 став 1 на овој закон, Листа на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет.

Листата на експлозивните материи што можат да се пуштаат во промет се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 14

Организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на експлозивни материји се должни да прибават од производителот стручно мислење за нејзините особини со кое се потврдува дека експлозивната материја ги исполнува условите утврдени во одобрението за нејзино пуштање во промет. Кон стручното мислење за особините на експлозивната материја се прилага декларација, упатство за начинот на употреба на експлозивната материја и упатство за начинот на нејзиното уништување.

Кон експлозивните материји што се пуштаат во промет задолжително се прилага декларацијата од став 1 на овој член, која содржи:

- 1) име и хемиски назив на експлозивната материја;
- 2) податоци за содржината на активните супстанции;
- 3) датум на производството на експлозивната материја;
- 4) рок на употребата;
- 5) назив и адреса на производителот;
- 6) податоци за начинот и условите за складирање;
- 7) опис на работите за кои е наменета.

Декларацијата и упатството од став 1 на овој член мораат да бидат отпечатени на јазиците и писмата на народите на Југославија, утврдени со Републичките уставы, и на јазиците на албанската и унгарската народност.

Организацијата на здружен труд што се занимава со промет на експлозивни материји е должна при продажба на експлозивна материја кон секое пакување да ги приложи декларацијата и упатството од став 1 на овој член.

Член 15

Експлозивните материји можат да им се продаваат само на организации на здружен труд, на други организации и на поединци што имаат одобрение за нивна набавка.

Одобрение за набавка на експлозивни материји издава надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Барањето за издавање одобрение за набавка на експлозивни материји содржи: назив и седиште на организацијата на здружен труд, односно податоци за лицето што го поднесува барањето; податоци за лицето што ќе ја преземе експлозивната материја, податоци за лицето што ќе ракува со експлозивните материји; технички назив на експлозивната материја; причини поради кои се набавуваат експлозивните материји; количеството што се набавува; податоци за можностите за сместување на експлозивни материји, за начинот на нивниот превоз, времето и местото на изведувањето на работите со тие материји и рок до кој тие ќе бидат потрошени.

На организациите на здружен труд чија дејност бара редовна употреба на експлозивни материји може, зависно од можностите за сместување и од обемот на потрошувачката на експлозивни материји, да им се издаде одобрение за повеќекратна набавка на тие материји, со рок на важење од една година.

Член 16

Одобрението за набавка на експлозивни материји на подносителот на барањето му се издава во два примерока.

Организацијата на здружен труд што се занимава со промет на експлозивни материји е должна, при продажбата на експлозивна материја во обата примерока на одобрението, да ги назначи видот и количеството на продадената експлозивна материја, со тоа што едниот примерок го задржува за себе, а другиот му го врачува на купувачот.

Член 17

Одобрение за набавка на експлозивни материи нема да им се издаде на:

- 1) малолетно лице;
- 2) лице што е осудено за кривично дело или што е казнето за прекршок, ако кривичното дело односно прекршокот укажува на неговата неподобност за држење на експлозивни материи или на можност за злоупотреба на тие материи, ниту на лице против кое се води кривична или прекршочна постапка за такво кривично дело или прекршок;
- 3) лице што нема оправдана потреба за експлозивна материја;
- 4) лице што не ги обезбедило условите потребни за превоз односно за пренесување и сместување на експлозивна материја, или не е стручно да ракува со експлозивна материја односно не обезбедило стручно лице за ракување со експлозивни материи;
- 5) организација на здружен труд што не ги исполнува условите во поглед на сместувањето и чувањето на експлозивни материи или нема стручно лице за ракување со такви материи.

Одобрение за набавка на експлозивни материи нема да се издаде ни ако тоа го налагаат интересите на јавниот ред и мир односно интересите на безбедноста.

Во решението со кое врз основа на став 1 точка 3 и врз основа на став 2 од овој член, се одбива барањето за издавање одобрение за набавка на експлозивни материи не мораат да се наведат причините од кои се раководел надлежниот орган при донесувањето на решението.

Член 18

Со едно одобрение за набавка на експлозивни материи на поединец може да му се одобри набавка најмногу пет килограми експлозивни материи, 50 парчиња средства за палење и соодветно количество бавногорлив штапин.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на поединец може да му се одобри набавка на поголемо количество експлозивни материи, поголем број на средства за палење и поголемо количество бавногорлив штапин, ако врз основа на приложената проектна документација може да се утврди дека за изведување на работите се потребни тие количества.

Во одобрението за набавка на експлозивна материја што му се издава на поединец се определува и местото на набавката на таа материја, кое е најблиско до местото на употребата на експлозивната материја.

Поединец што набавил експлозивни материи е должен, по завршените работи, преостанатите количества на тие материи да и ги врати на организацијата на здружен труд кај која ги набавил или стручно лице да ги уништи и за тоа да го извести органот што го издал одобрението за набавка на експлозивна материја.

Член 19

Организацијата на здружен труд што добила одобрение за набавка на експлозивни материи може, во случај на потреба, да ги позајми од друга организација на здружен труд само оние експлозивни материи и во оние количества што се наведени во одобрението за набавка на експлозивни материи.

Организацијата на здружен труд што и позајмила на друга организација на здружен труд експлозивни материи е должна во рок од осум дена од денот кога и е предадена експлозивната материја на таа организација да го извести органот што го издал одобрението за набавка на експлозивни материи за видот и количеството на позајмените експлозивни материи.

Член 20

Организациите на здружен труд што набавуваат, продаваат, употребуваат или на друг

начин вршат промет на експлозивни материи се должни да водат евиденција за набавените, продадените, потрошените, уништените или на друг начин отуѓените количества на експлозивни материи.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

1) назив и адреса на организацијата на здружен труд која набавува, продава, употребува или уништува експлозивни материи, односно име и презиме, адреса и број на личната карта на лицето што набавува експлозивна материја;

2) назив и количество на експлозивната материја;

3) име и презиме, адреса и број на личната карта на лицето што ги презело експлозивните материи;

4) број на одобрението за набавка на експлозивни материи и назив на органот што го издал одобрението, датум на издавањето на експлозивната материја, потпис на лицето што ја издало и потпис на лицето што ја презело експлозивната материја.

Член 21

Организацијата на здружен труд што употребила експлозивни материи мора неупотребените експлозивни материи и неупотребливата амбалажа во која биле спакувани експлозивни материи да и ги врати на организацијата на здружен труд од која ги набавила, или да ги уништи во согласност со упатството од производителот и на начин кој не ги загрозува животот, здравјето и безбедноста на луѓето, материјалните блага и човековата средина.

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој член е должна да го извести надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина за местото, времето и начинот на уништување на неупотребените експлозивни материи и на неупотребливата амбалажа и тоа најдоцна на два дена пред денот определен за уништување на тие материи односно амбалажа.

Член 22

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на експлозивни материи на мало можат во своите продавници или прирачни складови да сместуваат само муниција, ловечки барут, капсули за ловечка муниција, пиротехнички производи, бавногорлив штапин и помошни средства за палење, под услов вкупното количество на барутот, заедно со барутот што се наоѓа во муницијата да не го надминува количеството од 20 килограми.

Количествата на експлозивни материи поголеми од количествата од став 1 на овој член и другите видови експлозивни материи мораат да бидат сместени во магазин.

Организацијата на здружен труд, чија дејност бара употреба на експлозивни материи, може тие материи да ги сместува и во контејнери што се изработени за тоа, под условите и во количествата утврдени со пропис што го донесува надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 23

Просториите во кои се сместуваат експлозивни материи мораат да бидат обезбедени од пристапот на неовластени лица.

Клучевите од просториите во кои се држат експлозивни материи може да ги чува само лицето што се грижи за сместувањето и издавањето на тие материи.

Член 24

Магазините за сместување на експлозивни материи мораат да бидат надвор од населени места и доволно оддалечени од јавни патишта, железнички пруги и далноводи со висок напон односно одвоени од тие објекти со заштитен градобран или со ѕид што дава полна заштита од експлозија и пожар.

Локацијата и инвестиционо-техничката документација за изградба на магазини за сместување на експлозивни материи ги одобрува надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, во согласност со пропишаните технички нормативи.

Употребата на магазин за сместување на експлозивни материи ја одобрува со решение надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина. Во решението се определува кои видови експлозивни материи и во кои количества можат да се сместуваат во магазинот.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи, во соработка со сојузниот секретар за народна одбрана, донесува прописи за утврдување на безбедносните растојанија за сите типови складови, натоварни, претоварни и истоварни места, како и прописи со кои поблиску се утврдуваат условите што мораат да ги исполнуваат тие објекти и места, и за начинот на нивното физичко обезбедување.

Член 25

Во магазин во кој се чуваат повеќе видови експлозивни материи, тие материи мораат да се сместуваат во одвоени простории или во прегради посебно изградени за тоа.

Средствата за палење не смеат да се држат во магазинот заедно со експлозивни материи, освен ако во магазинот постојат простории посебно опремени за тоа.

Член 26

Внатрешноста на магазинот за сместување на експлозивни материи треба, по правило, да биде осветлена со дневна светлина.

Ако магазинот се осветлува со електрично осветление, електричните инсталации мораат да бидат изведени во согласност со прописите за техничките нормативи со кои се уредува ракувањето со експлозивни материи и се предвидуваат мерки за заштита на животот, на здравјето и безбедноста на луѓето, материјалните блага и човековата средина од експлозии и пожари.

Член 27

Магазинот за сместување на експлозивни материи, по правило, не се загрева.

Ако е неопходно загревање на определени простории во магазинот, тоа мора да се врши во согласност со пропишаните технички нормативи.

Член 28

Магазинот за сместување на експлозивни материи мора да има вентилација.

Отворите за вентилација мораат да бидат изработени така што да не можат да се затворат односно да се затнат и низ нив да не може да влезе вода во магазинот.

Член 29

Магазините, продавниците и прирачните складови за сместување на експлозивни материи мораат да бидат снабдени со апарати или со други уреди за гаснење пожари и мораат да имаат громобранска инсталација.

Член 30

Експлозивните материи се држат во магазин за сместување на експлозивни материи во пропишаното пакување и сложени на начинот предвиден со пропишаните технички нормативи.

Член 31

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на експлозивни материи,

како и организациите на здружен труд и поединците што набавуваат експлозивни материји за сопствени потреби, се должни во случај на исчезнување на тие материји да преземат потребни мерки за нивно пронаоѓање и за исчезнатото количество експлозивни материји веднаш да ја известат најблиската станица на милицијата.

III. НАДЗОР

Член 32

Надзор над применувањето на заштитните и другите мерки на безбедност пропишани со овој закон вршат надлежните органи во републиката односно во автономната покраина.

Член 33

Во вршењето на надзорот, органот од член 32 на овој закон може:

- 1) да нареди утврдените неправилности да се отстранат во рокот што ќе го определи тој;
- 2) да им забрани натамошно ракување со експлозивните материји на лицата што не се стручно оспособени за ракување со тие материји;
- 3) привремено да забрани вршење на одделни дејствија во врска со прометот или со употребата на експлозивни материји, ако во поглед на местото, времето и начинот за вршење на таа дејност не се исполнети пропишаните услови;
- 4) да и забрани на организацијата на здружен труд да се занимава со промет или со употреба на експлозивни материји, ако утврди дека во организирањето на прометот или во начинот на користењето на тие материји се сторени потешки пропусти во поглед на преземањето на заштитните и други мерки на безбедност;
- 5) да запре изградба и реконструкција на магацини или на други простории за сместување на експлозивни материји за чија локација, изградба или реконструкција не постои согласност односно одобрение од надлежниот орган - додека не се прибави согласност односно одобрение;
- 6) да забрани промет на експлозивни материји чии садови и друга амбалажа, пакување и ознаки не се во согласност со одредбите на член 9 од овој закон - додека не се отстранат утврдените недостатоци;
- 7) да забрани промет на експлозивни материји што не се наведени во Листата на експлозивни материји што можат да се пуштаат во промет и да го определи начинот на постапувањето со тие материји;
- 8) да забрани употреба на магацин, склад, натоварно, претоварно или истоварно место што не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и со техничките нормативи;
- 9) да одземе експлозивни материји на поединец што тие материји ги држи или употребува спротивно на одредбите од овој закон;
- 10) да нареди преземање на други пропишани мерки во врска со прометот, ракувањето и чувањето на експлозивни материји.

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Со парична казна од 500.000 до 5,000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

- 1) ако се занимава со промет на експлозивни материји без одобрение од надлежниот орган (член 4 став 1);
- 2) ако набави или употреби експлозивна материја за чие пуштање во промет не е издадено одобрение односно која не е наведена во Листата на експлозивни материји што можат да се пуштаат во промет (член 4 став 2);

3) ако експлозивна материја произведена во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или експлозивна материја произведена во странство пушти во промет пред добивањето на одобрение за нејзино пуштање во промет (член 10 став 1);

4) ако продаде експлозивна материја на организација на здружен труд или на друга организација или на поединец што нема одобрение за набавка на таа материја (член 15 став 1);

5) ако позајми експлозивна материја на организација на здружен труд која нема одобрение за набавка на таа материја, или позајми во количество поголемо од количеството наведено во одобрението за набавка на експлозивни материји (член 19 став 1).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 10.000 до 200.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

За дејствието од став 1 точ. 2 и 5 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница со парична казна од 10.000 до 200.000 динари.

Член 35

Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во согласност со Своите самоуправни акти не организира или не врши контрола над исполнувањето на пропишаните услови и над спроведувањето на мерките за промет на експлозивни материји (член 5);

2) ако пред издавањето на одобрението за занимавање со промет на експлозивни материји не обезбеди простории во кои тие материји ќе ги сместува и чува одвоено од другите производи (член 8 став 1);

3) ако пушти во промет експлозивна материја што не е спакувана или обележана во согласност со прописите со кои се уредува превозот на опасни материји (член 9 став 1);

4) ако држи експлозивни материји во садови или во друга амбалажа од која, при ракувањето и складирањето, може да дојде до растурање или до допир на тие материји со подот на складот или на друга просторија во која се сместени тие материји (член 9 став 2);

5) ако во рок од осум дена од денот на позајмувањето не го извести органот што го издал одобрението за набавка на експлозивна материја за видот и количеството на позајмената експлозивна материја (член 19 став 2);

6) ако не води или неуредно ја води пропишаната евиденција за набавените, продадените, потрошените, уништените или на друг начин отуѓените количества на експлозивни материји (член 20);

7) ако неупотребената експлозивна материја и неупотребливата амбалажа во која била спакувана експлозивната материја не и ги врати на организацијата на здружен труд од која ги набавила или не ги уништи во согласност со упатството на производителот и на начин со кој не се загрозува животот, здравјето и безбедноста на луѓето, материјалните блага и човековата средина или ако не го извести надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина за местото, времето и начинот на уништување на неупотребената експлозивна материја и неупотребливата амбалажа, најдоцна два дена пред денот определен за уништување на таа материја односно амбалажа (член 21);

8) ако во продавница или прирачен склад смести експлозивни материји што не можат да се држат во тие објекти или ги држи во количества поголеми од 20 килограми (член 22 став 1);

9) ако просториите во кои се сместени експлозивни материји не ги обезбеди од пристапот на неовластени лица (член 23 став 1);

10) ако употреби магазин за сместување на експлозивни материји без одобрение од над-

лежниот орган во републиката односно во автономната покраина или во магазин смести вид материја која не е определена во решението или во количество поголемо од количеството определено во решението (член 24 став 3);

11) ако складот, натоварното, претоварното или истоварното место не ги обезбеди физички на начин определен со прописот донесен врз основа на овој закон (член 24 став 4);

12) ако во магазинот во кој се чуваат повеќе видови експлозивни материи не ги смести тие материи во одвоени простории или во прегради посебно за тоа изградени, или средства за палење држи заедно со експлозивни материи (член 25);

13) ако електричните инсталации во магазинот за сместување на експлозивните материи, што се осветлува со електрично осветление, не ги изведе во согласност со прописите за техничките нормативи со кои се уредува ракувањето со експлозивни материи и се предвидуваат мерките за заштита на животот, здравјето и безбедноста на луѓето, на материјалните блага и на човековата средина од експлозии и пожари (член 26 став 2);

14) ако загревањето во магазинот, кога е тоа неопходно, не се врши во согласност со пропишаните технички нормативи (член 27 став 2);

15) ако магазинот, продавницата и прирачниот склад за сместување за експлозивни материи не ги снабди со апарат или со други уреди за гаснење на пожари или со громобранска инсталација (член 29);

16) ако во случај на исчезнување на експлозивни материи не ги преземе потребните мерки за нивно пронаоѓање и за исчезнатото количество експлозивни материи веднаш не ја извести најблиската станица на милицијата (член 31).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна од 3.000 до 30.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 36

Со парична казна од 10.000 до 250.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако со експлозивните материи ракува малолетно лице или лице кое не е стручно оспособено за ракување со тие материи или ако експлозивните материи ги пренесуваат или натоваруваат или истоваруваат или сместуваат во магазин или во складови лица што не се за тоа стручно оспособени без надзор од лицето стручно оспособено за ракување со тие материи (член 7);

2) ако пушти во промет експлозивна материја за која не прибавило од производителот стручно мислење за нејзините особини или ако кон стручното мислење не приложи декларација и упатство за начинот на употреба на експлозивната материја и упатство за начинот на нејзиното уништување (член 14);

3) ако при продажба на експлозивна материја, во оба-та примерока на одобруението за набавка на експлозивна материја не ги назначи видот и количеството на продадената експлозивна материја (член 16);

4) ако магазинот за сместување на експлозивни материи нема вентилација или отворите за вентилација се изградени така што да можат да се затворат односно да се затнат или низ нив да може да продре вода во магазинот (член 28);

5) ако експлозивната материја во магазинот за сместување на експлозивни материи не ја држи во пропишаното пакување и сложена на начинот предвиден со пропишаните технички нормативи (член 30).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 37

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако набави или употреби експлозивна материја за чие пуштање во промет не е издадено одобрение или која не е наведена во Листата на експлозивни материи што можат да се пуштаат во промет (член 4 став 2);

2) ако набави експлозивна материја за која нема одобрение за набавка (член 15 став 1);

3) ако, по завршените работи, преостанатото количество на експлозивна материја не и го врати на организацијата на здружен труд кај која го набавило или стручно лице не ја уништи или ако за тоа не го извести органот што му го издал одобрението за набавка на експлозивна материја (член 18 став 4);

4) ако клучевите од просториите во кои се сместени експлозивни материи му ги довери на лице кое не се грижи за сместување и издавање на тие материи (член 23 став 2);

5) ако во случај на исчезнување на експлозивни материи не ги преземе потребните мерки за нивно пронаоѓање или за исчезнатото количество на експлозивни материи веднаш не ја извести најблиската станица на милицијата (член 31).

Член 38

Осудата на одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице за стопански престап од член 34 на овој закон на парична казна во износ поголем од 30.000 динари повлекува, како правна последица на осудата, забрана на вршењето работи и задачи на промет на експлозивни материи.

Правната последица од став 1 на овој член трае три години од денот на правносилноста на пресудата.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, да ги донесе прописите од член 24 на овој закон.

Член 40

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на експлозивни материи се должни постојните складови и продавници да ги адаптираат и опремаат така што да им одговараат на условите утврдени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 41

Листата од член 13 на овој закон ги содржи и експлозивните материи за чие пуштање во промет е издадено одобрение според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 42

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за прометот на експлозивни материи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/76).

Член 43

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.